

УПАТСТВО ВО ПАКУВАЊЕТО/ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАЦИЕНТОТ

Δ RHINOSTOP® 251 mg/ 61,2 mg/ 2,54 mg, таблети

Paracetamol/Pseudoephedrine/Chlorphenamine

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Овој лек може да го кујиши и без лекарски рецепт. Потребно е да се придржуваате кон препораките во ова упатство, како би добиле најдобри резултати со примената на лекот.
- Чуваше го упатството. Можеби ќе треба да го прочиштиш и повторно.
- Ако имаше додолништелни прашања, обратиш се кај Вашиот доктор или фармацевт.

Упатството содржи:

1. Што прави RHINOSTOP® и за што се употребува
2. Што мора да знаеш пред да го употребиш RHINOSTOP®
3. Како се употребува RHINOSTOP®
4. Можни несакани дејствија
5. Како да го чуваиш RHINOSTOP®
6. Додолништелни информации

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА RHINOSTOP® И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Лекот RHINOSTOP® таблети содржи три активни компоненти: парациетамол, псевдофедрин и хлорфенамин, чие дејство е синергистичко (се надополнува). Парацетамолот ги ублажува болките и ја намалува зголемената телесна температура.

Псевдофедринот е назалендеконгестив (делува во нос). Делува на малите крвни садови во слузницата на носот предизвикувајќи нивно стеснување, со што се спречува прекумерното лачење на секрет од носот и се ублажуваат симптомите на воспаленост на носот и синусите.

Хлорфенаминот со своето антихистаминско дејство ја намалува запушеноста на носот како и солзењето и пецињето на очите.

RHINOSTOP® таблети се употребува за олеснување на симптомите на настинка, грип или алергиски ринитис меѓу кои:

- зголемена секреција од носот;
- кивање;
- затнатост на носот и синусите;
- црвенило на носот и очите;
- насолзени очи кои не се сушат;
- главоболка;
- болка во синусите;



- болка во грлото;
- болка во мускулите и зглобовите;
- висока телесна температура;
- општа слабост и сл.

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ ЛЕКОТ RHINOSTOP®

Информирајте го Вашиот доктор ако употребувате и други лекови, ако имате некоја хронична болест, нарушување на метаболизмот, ако сте преосетливи или сте имале алергиска реакција на некој лек.

Немојте да употребувате RHINOSTOP® ако

- ако сте алергични (преосетливи) на активните и/или помошните компоненти на лекот (видете дел 6);
- ако имате многу висок крвен притисок;
- ако имате сериозно заболување на крвните садови на срцето (на коронарните артерии);
- ако примате терапија со лекови кои се применуваат во лечење на депресија-инхибитори наmonoаминоксидаза (МАО инхибитори) односно лекот RHINOSTOP® не треба да се применува во периодот од 14 дена по прекин на употреба на МАО инхибиторите;
- ако имате тешко оштетување на функцијата на црниот дроб;
- ако имате тешко оштетување на функцијата на бубрезите;
- ако имате дијабетес;
- ако имате феохромоцитом (тумор на надбубрежната жлезда);
- ако имате зголемена работа на штитната жлезда;
- ако имате зголемен очен притисок;

Бидете посебно претпазливи ако го употребувате RHINOSTOP®

Пред да го употребите лекот обратете се за совет кај Вашиот доктор ако имате:

- блокирани крвни садови;
- неправилна срцева работа и/или исхемична срцева болест (болест на артериите на срцето);
- висок крвен притисок;
- астма;
- заболување на црниот дроб и умерено до тешко заболување на бубрезите;
- обструкција на жолчните канали и вратот на мочниот меур;
- ако имате стеснување во дигестивниот систем (пилородуodenална опструкција);
- имате чир на желудникот или на дванаесетпалачното прево;
- имате зголемена простата;
- епилепсија.



За време на терапијата со RHINOSTOP® таблети не смеете истовремено да употребувате други лекови кои содржат парацетамол или други деконгестиви на носната слузница (лекови за третман на затнат нос).

Доколку не дојде до подобрување на Вашата состојба (треска која трае подолго од 3 дена, болка и затнат нос подолго од 7 дена) треба да се обратите за совет кај Вашиот доктор.

Употреба на други лекови

Имајќе во предвид дека овие информации може да се однесуваат и на лекови кои ќовеке не ги употребуваат, како и на лековите кои планираат да ги употребуваат во иднина. Информирајте ѝ Вашот доктор ако земате, или ако до неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепти.

Пред употреба на RHINOSTOP® контактирајте го Вашиот доктор ако употребувате било кој од наведените лекови:

- лекови за лекување на депресија (антидепресивни лекови како МАО инхибитори или трициклични антидепресиви);
- анксиолитици или хипнотици (лекови со седирачки ефект);
- антихипертензитивни лекови (лекови за намалување на зголемен крвен притисок) и диуретици (лекови за мокрење);
- антибиотици (изонијазид, хлорамфеникол);
- лекови за третман на епилепсија (карбамазепин, фенитоин, ламотригин);
- пропантелин (антимускарински лек кој го забавува празнењето на желудочна содржина);
- метоклопрамид и цисаприд (лекови кои го забрзуваат празнењето на содржината од желудникот);
- ерготамин (лек за третман на мигрена и за превенција и третман на крварење од матката) или негови деривати, вклучително метисергид (лек за третман на мигрена);
- сулфинпиразон (лек за лекување на гихт);
- дигоксин (за третман на срцеви нарушувања);
- варфарин (лек кој го спречува згрутчување на крвта);
- зидовудин и лопинавир (за третман на инфекција со ХИВ-СИДА).

Употреба на храна и пијалоци

За време на употреба на RHINOSTOP® таблетите не смеете да консумирате алкохол.



Употреба на RHINOSTOP® за време на бременост и доене

Пред да ѹочните да употребуваате биле каков лек, советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт.

Бременосост

Не се изведени контролирани клинички студии со употреба на лекот RHINOSTOP® таблети кај бремени жени. Лекот може да се употребува кај бремени жени само доколку докторот процени дека постои неопходна индикација за негова употреба по претходна внимателна проценка на користа за мајката наспроти ризикот од третманот за плодот. За време на бременост времетраењето на третманот со RHINOSTOP® таблети треба да се сведе на минимум.

Доене

Некои состојки на овој лек може да се излачат во мајчинот млеко, и да предизвикаат појава на негативни ефекти кај доенчето. Ако доите и планирате да го употребите лекот RHINOSTOP® таблети, не го правете тоа пред да се посоветувате со Вашиот доктор.

Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини

ΔТригоник, лек со можно влијание врз психофизичките способности (предупредување при управување со моторни возила и машини).

Лекот може да предизвика поспаност и да ги намали Вашите психофизички способности, поради што е потребно посебно внимание при управување со моторно возили и/или машина.

Исторвената употреба на алкохол може да го потенцира овој ефект.

Ако за време на терапијата се почувствуваат уморни или поспани немојте да возите или да управувате со машини.

Посебни предупредувања за некои од помошните супстанции на лекот

Лекот RHINOSTOP® таблети содржи лактоза (вид на јаглехидрат). Доколку Вашиот доктор Ви кажал дека имате наследна неподносливост на некои шеќери пред да почнете да го земате лекот побарајте совет од доктор.

3. КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЛЕКОТ RHINOSTOP®

Секогаш употребувајте го лекот според приложеното упатство.

Ако мислиште дека овој лек делува ѕреслабо или ѕрејако на Вашиот организам, ќосоветувајте се со доктор или фармацевт.

Начин на употреба

Лекот RHINOSTOP® таблети е наменет за перорална употреба (преку уста).

Дозирање

При употреба на RHINOSTOP® таблети треба да се придржувате кон следниве препораки за дозирање;



Возрасни пацienти и деца на возраст над 12 години

Една RHINOSTOP® таблета на секои 6 часа. Немојте да земете повеќе од 4 таблети во период од 24 часа.

Деца на возраст од 6-12 години

Лекот RHINOSTOP® таблети не е наменет за употреба кај пеdiјатриските пациенти на возраст под 12 години. Кај деца на возраст од 6-12 години се препорачува употреба на RHINOSTOP® сируп.

Употреба кај пациенти со оштетена ренална функција

Кај пациентите со слабо до умерено нарушување на реналната функција се препорачува интервалот помеѓу поединечните дози да се продолжи до 8-12 часа.

Ако сте земале поголема доза од лекот отколку што е потребно:

Ако сте земале поголема доза од лекот од препорачаната во ова упатство, треба веднаш да го контактирате Вашиот доктор или фармацевт.

Ако се сомневате дека сте зеле преголема доза од лекот треба веднаш да се обратите за помош кај Вашиот доктор или во центар за итна медицинска помош дури и доколку немате изразени знаци на предозирање заради ризикот од потенцијално сериозно оштетување на функцијата на црниот дроб (видливите симптоми може да се јават покасно).

Со Вас понесете го пакувањето од лекот како докторот би знаел кој лек сте го употребиле.

Симптомите на предозирање со овој лек може да се манифестираат во вид на немир, збунетост, анксиозност, мачнина, повраќање, болка во stomакот, поспаност, халуцинацији, раширени зеници, висок крвен притисок, брза срцева работа, висока телесна температура, сува уста и црвенило на лицето.

Ако сте заборавиле да го земете лекот:

Ако сте заборавиле да го земете лекот не употребувајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза, туку продолжете со употреба на лекот по предвидениот распоред.

Никогаш не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза.

Ако прекинете да го земете лекот:

Употребувајте го лекот онолку долго колку што Ви е препорачано од Вашиот доктор. Доколку нагло престанете да го употребувате лекот не се очекува појава на несакани ефекти.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ

Како и останатите лекови шака и RHINOSTOP® може да предизвикаат одредени несакани дејствија. Не се вознемирувајте поради оваа листа на несакани дејствија бидејќи шие не се јавуваат кај сите пацienти.



Доколку Ви се јават некои од следните несакани дејства треба веднаш да прекинете да го употребувате лекот и да побарате медицинска помош: исип по кожата или потешкотии при дишење, појава на отоци по лицето, усните, јазикот или грлото. Ова се знаци на алергиска реакција на лекот.

Според зачестеноста на јавување несаканите ефекти се дефинирани како:

Многу чести (се јавуваат кај повеќе од 1 на 10 лекувани пациенти);

Чести (се јавуваат кај 1 до 10 на 100 лекувани пациенти);

Помалку чести (се јавуваат кај 1 до 10 на 1000 лекувани пациенти);

Ретки (се јавуваат кај 1 до 10 на 10000 лекувани пациенти);

Многу ретки (се јавуваат кај помалку од 1 на 10000 лекувани пациенти);

Непозната фреквенција на јавување (фреквенцијата не може да се утврди од достапните податоци).

При употреба на RHINOSTOP® таблети може да се јават следниве несакани дејства (според одделните активни компоненти на лекот):

Парацетамол

Честио:

Нарушувања на кожата: исип.

Нарушувања на гастроинтестиналниот систем: констипација (запек), наузеда (гадење), повраќање.

Нарушувања на централниот нервен систем: главоболка, несоница, вознемиреност.

Ретко:

Нарушувања на хематолошкиот систем: тромбоцитопенија (намален број на крвни плочки), леукопенија и неутропенија (намален број на бели крвни клетки).

Нарушувања на имуниот систем: хиперсензитивни реакции (реакции на преосетливост со појава на црвенило по кожата, исип по кожата, уртикарија).

Непозната фреквенција

Нарушувања на кожата: болни и воспалени промени (Steven-Johnson-ов синдром, токсична епидермална некролиза).

Псеудоефедрин

Честио:

Нарушувања на кардиоваскуларниот систем: хипертензија (висок крвен притисок), неправилна срцева работа.

Нарушувања на гастроинтестиналниот систем: гадење, повраќање.

Нарушувања на централниот нервен систем: главоболка, несоница, анксиозност, нервоза, вознемиреност. Кај децата и постарите пациенти почесто се јавуваат несакани ефекти на псеудоефедрин врз централниот нервен систем.

Ретко:

Нарушувања на централниот нервен систем: халуцинацији.

Нарушувања на кожата: исип, зголемено потење.

Многу ретко

Нарушувања на очите: глауком од затворен агол.



Нарушувања на уринарниот систем: задршка на урина.

Хлорфенамин

Често:

Нарушувања на централниот нервен систем: зашеметеност, главоболка, намалена психомоторна активност.

Нарушувања на гастроинтестиналниот систем: констипација (запек), дијареа (пролив), гадење, повраќање, сува уста.

Нарушувања на ушите: тинитус (зуење во ушите).

Нарушувања на очите: заматен вид.

Нарушувања на уринарниот систем: задршка на урина.

Ретко:

Нарушувања на кардиоваскуларниот систем: хипотензија (низок крвен притисок), палпитации (срцевиене), аритмии (неправилна срцева работа).

Нарушувања на централниот и периферниот нервен систем: нарушувања на движењата на телото, вртоглавица, збунетост, депресија, нарушен сон, тремор, грчеви.

Нарушувања на имуниот систем: реакции на преосетливост (вклучително појава на отоци на очните капаци, лицето, усните, јазикот и/или грлото, отежнато дишење, исип и преосетливост на сонце-фотосензитивни реакции).

Нарушувања на хематолошкиот систем: нарушувања на крвта.

Нарушувања на црниот дроб: затајување на функцијата на црниот дроб.

Нарушувања на очите: глауком од затворен агол.

Нейозната фреквенција

Нарушувања на кожата: ексфолијативен дерматитис (промени на кожата асоциирани со црвенило и лупење).

Ако забележите влошување на некое од несаканиите дејствија или појава на несакано дејство кое што не е наведено во ова внатрешно употреба, веднаш извесете го Вашиот доктор или фармацевт.

5. ЧУВАЊЕ НА ЛЕКОТ RHINOSTOP®

Да се чува подалеку од дофат и поглед на деца!

Да се чува на температура до 25 °C.

Рок на употреба: 60 месеци

Лекот не смее да се употребува после истекот на датумот на употреба што е наведен на пакувањето. Датумот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.

Лекот не смее да се одстрани преку отпадната вода или со домашниот отпад. Прашајте го Вашиот фармацевт како да ја одстрани непотребната количина од лекот. Овие мерки ќе помогнат за заштита на околната.



6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Што содржи RHINOSTOP®

Активна съставка:

Една таблета содржи:

Парацетамол.....	251 mg
Псеудофефедрин хидрохлорид.....	61,20 mg
Хлорфенамин малеат.....	2,54 mg

Помошни съставки:

- Лактоза
- Пченкарен скроб
- Микрокристална целулоза РН 101
- Хидроксипропилцелулоза
- Магнезиум стеарат

Како изгледа лекот RHINOSTOP® таблети и содржина на пакувањето

RHINOSTOP® таблетите се со бела боја, округла форма, рамна површина, со втиснато "RHINOSTOP" на едната страна од таблетата.

Пакување со 10 таблети (блистер 1 x 10) / кутија.

Начин на издавање

Лекот се издава без лекарски рецепт (БР).

Производител: БОСНАЛИЈЕК, фармацевтска и хемиска индустрија, акционерско друштво, Јукичева 53, Сараево, Босна и Херцеговина.

Носител на одобрението за промет во Република Македонија: Претставништво БОСНАЛИЈЕК во Република Македонија, бул. Партизански Одреди бр.101, 1000 Скопје, Република Македонија.

Број и датум на решението за ставање на лекот во промет

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Јануари 2017, година.

